



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

State Secretariat for  
Economic Affairs SECO



Ministry of  
Environment and  
Physical Planning



Empowered lives.  
Resilient nations.

## ПОКАНА

### ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАН ЗА ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ „ПОДОБРУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ПОПЛАВИ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН“

Почитувани,

Со задоволство Ве покануваме да земете учество на настанот за запознавање со неодамна започнатиот проект „Подобрување на отпорноста на поплави во Полошкиот регион“ кој ќе се одржи на **29 јануари 2019 година**, во **Хотел Меркур, Тетово**, со почеток во **9.30 часот**. Проектот е финансиран од страна на Швајцарската влада а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање, општините од Полошкиот регион и голем број на други релевантни институции.

Целта на настанот е здруженијата на граѓани активни во Полошкиот регион да се запознаат со: **а)** главните сознанија од проценките на ризици од поплави во Полошкиот регион и предложените мерки за нивно ублажување; **б)** целите и активностите на проектот планирани за наредните неколку години; **в)** работата на новоформираната меѓуопштинска *Мрежа за отпорен и заштитен Полог* која е поддржана од проектот.

На настанот ќе се дискутира и околу поддршката што граѓанскиот сектор може да ја даде во зајакнувањето на вкупната отпорност на заедниците кон поплавите и другите придружни појави, како и можните модалитети за соработка со проектот.

Би биле благодарни доколку навреме го потврдите Вашето присуство на Ермира Фида, на [ermira.fida@undp.org](mailto:ermira.fida@undp.org), или на 071-289-326 **најдоцна до 21 јануари, 2019 год.**

Ви стоиме на располагање за сите дополнителни информации.

Со почит,

*Подобрување на отпорноста  
на поплави во Полошкиот регион*



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

State Secretariat for  
Economic Affairs SECO



Ministry of  
Environment and  
Physical Planning



Empowered lives.  
Resilient nations.

## АГЕНДА

**вторник, 29 јануари, 2019 год.**

- |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:30 – 10:00 | Регистрација на учесниците                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10:00 – 10:10 | <b>Отворање на настанот, преглед на целите и агендата</b><br>Претставник на Министерството за животна средина и просторно планирање                                                                                                                                                                                         |
| 10:10 – 10:40 | <b>План за управување со ризик од поплави за сливот на Горен Вардар (Полошки регион):</b> Најнови сознанија и мерки за намалување на ризикот<br>Ангел Панов, <i>Point Pro Consulting</i>                                                                                                                                    |
| 10:40 – 11:00 | <b>Преглед на целите и планираните активности на проектот</b><br><b><i>Подобрување на отпорноста на поплави во Полошкиот регион</i></b><br>Димитрија Сековски, УНДП                                                                                                                                                         |
| 11:00 – 11:20 | <b>Модел на меѓуопштинска соработка во управувањето со ризиците, процес на воспоставување и искуства</b><br>Тони Поповски, Експерт на УНДП                                                                                                                                                                                  |
| 11:20 – 11:40 | <b>Цели и активности на Мрежата за отпорен и заштитен Полог</b><br>Гази Ајрули, Координатор на Мрежата                                                                                                                                                                                                                      |
| 11:40 – 12:00 | Кафе пауза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12:00 – 13:00 | <b>Дискусија</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Предизвици на управувањето со ризиците од поплави на локално ниво и заштитата на животната средина и природата</li><li>- Модалитети на соработка со здруженијата на граѓани</li></ul> <b>Модератори:</b> Тони Поповски, Експерт на УНДП и Димитрија Сековски, УНДП |
| 13:00 – 14:30 | Ручек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |